



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
нат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Сабота, 16 декември 1950 год.
Бр. 33

Год. VI

Овој број чини 6 дин. Претплата
за една година изнесува 250 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

216

Врз основа на чл. 73 точ. 1 и чл. 70 ст. 3 од Уста-
вот на Народна Република Македонија, Президи-
умот на Народното собрание на Народна Република
Македонија донесе

УКАЗ

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, избрано на изборите од 3 декември 1950
година се свикнува на I редовно заседание на 22 де-
кември 1950 година во Скопје.

У. Бр. 47

Скопје, 14 декември 1950 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

За секретар,

К. Црвенковски, с. р.

Претседател,

Богоја Фотев, с. р.

217

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на НРМ,
во врска со Указот на Президиумот на Народното со-
брание на НРМ У бр. 15 од 23 април 1950 год., — Вла-
дата на Народна Република Македонија, по предлог
на Советот за законодавство и изградба на народната
власт донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНА ИНДУСТРИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО НА ВЛАДАТА НА НРМ

Член 1

Се оснива Комитет за локална индустрија и за-
наетчиство како орган на Владата на Народна Репу-
блика Македонија за општо раковоство со работите
на локалната индустрија, занаетчиството и домашната
радиност.

Член 2

Задачите на Комитетот за локална индустрија и
занаетчиство се посебно:

1) да ги спроведува смерниците на Владата, Сто-
панскиот совет и Советот за комунални работи и ло-
кална индустрија во областа на локалната индустри-
ја и занаетчиството и на Владата да и' предлага мер-
ки за унапредување на локалната индустрија, за-
наетчиството и домашната радиност;

2) да укажува организациона стручна помош на
народните одбори и да ја ускладува нивната работа
во развивањето и унапредувањето на локалната ин-
дустрија, занаетчиството и домашната радиност,
особено во прашањата по организирањето на нивни-

те стопански претпријатија од произведен и услужен
карактер;

3) да ги обединува и ускладува плановите на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност;

4) да ги проучува проблемите и можностите за
развој и унапредување производството на локалната
индустрија, занаетчиството и домашната радиност во
државниот, задружниот и приватниот сектор и да се
грижи за применување на современи методи на ра-
бота и на техничките придобивки при решавањето
на овие проблеми;

5) да ја организира и потстакнува пронајдувач-
ката дејност управена кон подигнување стандардот
на животот и олеснување водењето на домаќинствата;
да ги развива услужните дејности и се грижи за
задоволување на секојдневните потреби на работните
луге со максимално искористување и правилна ра-
споделба на локалните извори на сировини;

6) да се грижи за правилно применување на нор-
мите и нивното воведување во локалната индустрија,
занаетчиството и домашната радиност;

7) да се грижи за развојот и унапредувањето на
занаетчиството и занаетчиското задругарство, да води
општ надзор над обавувањето на занаетчиската деј-
ност и да укажува помош на занаетчиските комори,
особено во правец на вклучување на занаетчиството
во социјалистичкиот сектор;

8) да се грижи за развојот на домашната ради-
ност и уметничките занаети и во таа цел да сорабо-
тува со научните установи;

9) да се грижи за стручното издигнување на ка-
дровите во локалната индустрија, занаетчиството и
домашната радиност;

10) да се грижи за правилното снабдување на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност;

11) да организира републикански изложби на ло-
калната индустрија, занаетчиството и домашната ра-
диност; на народните одбори им укажува помош во
организирање на градски и околиски изложби;

12) да изготвува предлози на општи прописи од
областа на локалната индустрија, занаетчиството и
домашната радиност.

Член 3

Комитетот за локална индустрија и занаетчи-
ство се состои од претседател и потребен број чле-
нови.

Членовите на Комитетот ги поставува Владата по
предлог од Претседателот на Владата.

Член 4

На чело на Комитетот за локална индустрија и
занаетчиство стои претседател, кој што непосредно
раководи со сите текучи работи на Комитетот.

Претседателот на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство е член на Советот за комунални работи и локална индустрија на Владата на НРМ.

Член 5

Комитетот има посебна претсметка на приходи и расходи, која влегува во составот на буџетот на Народна Република Македонија.

Претседателот на Комитетот е наредбодавач за извршување на претсметката.

Член 6

Поблиски прописи за организацијата и работата на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство донесува претседателот на Комитетот во согласност со претседателот на Советот за комунални работи и локална индустрија и со претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинуваат: Управата за локална индустрија и занаетчиство при Министерството за комунални работи основана со Уредба на Владата на НРМ бр. 1840 од 11. II. 1948 год. и Управата за домашни ракотворби и художествени занаети при Министерството за комунални работи, основана со Уредба на Владата на НРМ бр. 1839 од 11. II. 1948 год., и нивните имоти, права и обврски се пренесуваат на Комитетот за локална индустрија и занаетчиство.

Уредбата за оснивање Управа за локална индустрија и занаетчиство при Министерството за комунални работи („Службен весник на НРМ“ бр. 5/48) и Уредбата за оснивање Управа за домашни ракотворби и художествени занаети при Министерството за комунални работи („Службен весник на НРМ“ бр. 6/48) престануваат да важат.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 4364, 14-XI-1950 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Претседател на Советот
за законодавство и изградба
на народната власт,

В. Смилевски, с. р.

218

Врз основа на чл. 43 ст. 1 од Законот за уредување на народните судови Владата на Народна Република Македонија по предлог од Министерот на правосудието ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ОКОЛИСКИ СУД ЗА СКОПСКА И ГОРЧЕПЕТРОВСКА ОКОЛИЈА

Член 1.

На подрачјето на Окружниот суд во Скопје се оснива Околински суд во Скопје за Скопска и Горчепетровска административна околина.

Член 2.

Месната надлежност на Околинскиот суд наведен во чл. 1 од оваа Уредба се простира на подрачјето на административните околии за кои е основан.

Месната надлежност на постоечкиот Околински суд во Скопје се простира на подрачјето на град Скопје.

Член 3.

Министерот на правосудието к'е го одреди денот кога к'е почне со работа околинскиот суд основан со оваа Уредба и к'е издаде напатствие за пренесување то на работите и предавање на предметите во надлежноста на новооснованиот Околински суд во Скопје.

До донесувањето на прописи во смисол на предниот став постоечкиот Околински суд во Скопје к'е работи според досегашната територијална надлежност.

Член 4.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4354, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на правосудието на НРМ

Бл. Левков, с. р.

219

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за државната арбитража, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ГРАДСКИ ДРЖАВНИ АРБИТРАЖИ

Член 1.

На територијата на Народна Република Македонија се образуваат следните градски државни арбитражи:

1) Градска државна арбитража при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје, која е месно надлежна за градовите: Скопје, Куманово, Тетово и Титов Велес и за околиците: Скопска, Горчепетровска, Гевгелиска, Гостиварска, Дебарска, Карадрска, Кривопапанечка, Кумановска, Тетовска и Титов-велешка.

2) Градска државна арбитража при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Битола, која е месно надлежна за градовите: Битола, Охрид и Прилеп и за околиците: Битолска, Бродска, Демирхисарска, Кичевска, Крушевска, Охридска, Прилепска, Ресенска и Струшка.

3) Градска државна арбитража при Градскиот народен одбор на град Штип, која е месно надлежна за градовите: Штип и Струмица и за околиците: Беровска, Кочанска, Кратовска, Радовишка, Свети Николска, Струмичка, Делчевска и Штипска.

Член 2.

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинуваат:

- а) Обласната државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Скопска област;
- б) Обласната државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Битолска област и
- в) Обласната државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Штипска област.

Уредбата на Владата на НРМ бр. 4625 од 31. VIII. 1949 година. („Службен весник на НРМ“ бр. 19 од 16. IX. 1949 год.) престанува да важи.

Член 3.

Укинатите обласни државни арбитражи несвршените предмети к'е ги предадат и тоа: а) на соодветните градски државни арбитражи оние предмети за кои се во смисла на ст. 11 од Законот за државна та арбитража надлежни градските и околските арбитражи и б) на Републиканската државна арбитража останатите предмети за кои се надлежни обласните арбитражи.

Член 4.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4353, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

220

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија а по предлог на Министерот за наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ШКОЛИТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ

Член 1.

Школите за применета уметност се средни стручни школи под непосредно раководство и надзор на Министерството за наука и култура.

Школите за применета уметност ги оснива со решение Министерот за наука и култура.

Член 2.

Задаток на школите за применета уметност е:

1. теоретски и стручно да оспособуваат кадрови за изведувачи на уметнички занаети и декоративна уметност;

2. да изградуваат квалификувани кадрови за самостојно водење на работилници за одделни гранки од применетите уметности во стопанските претпријатија.

Член 3.

Наставата во школите за применета уметност трае пет години.

Лицата што к'е го завршат школото имаат право да се запишат и студираат на високите школи за применета и ликовна уметност, по положениот приемен испит.

Член 4.

Работата на школото непосредно ја раководи директорот.

Директорот го назначува Министерот за наука и култура.

Член 5.

Во школите за применета уметност по правило можат да се запишат лица што завршиле низа гимназија со положена мала матура или на неа равна школа со завршен испит, а не се постари од 18 години, по положениот приемен испит.

По исклучение, во школото може да се запише, по одобрение на Министерот за наука и култура и лице, што ја нема нужната школска спрема, ако на

приемниот испит покаже посебна способност и талант за изучување на применетата уметност, како и лица постари од 18 години но најповек'е до 25 години.

Член 6

Школите за применета уметност имаат посебни претсметки на приходите и расходите кои што влегуваат во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството за наука и култура.

Директорот е наредботател за извршување на претсметката на приходите и расходите на школото.

Член 7

Поблиски одредби за наставниот план и програма, за учењето и испитите како и за организацијата и работењето на школите за применета уметност пропишува Министерот за наука и култура.

Учениците од бившото Средно художествено училиште школувањето к'е го завршат за четири години.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4349, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер за наука и култура,

К. Црвенковски, с. р.

221

Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на НРМ, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот за земјоделие донесува:

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА НИЖЕ ВЕТЕРИНАРНО УЧИЛИШТЕ ВО БИТОЛА

Член 1.

Се оснива Ниже ветеринарно училиште во Битола.

Член 2.

Нижето ветеринарно училиште е установа на Министерството за земјоделие и стои под непосредно раководство и надзор на Министерството за земјоделие.

Општ надзор над ова училиште к'е врши Министерот за просвета.

Член 3.

Училиштето има за задача да подготвува кадрови за ветеринарни болничари.

Член 4.

Школувањето трае 2 години и на крајот се полага завршен испит.

Член 5.

Во Нижето ветеринарно училиште во Битола к'е се примаат лица кои што свршиле најмалку основно училиште.

Член 6

На чело на Училиштето стои директор.

Член 7

Свршените ученици на Нижето ветеринарно училиште ов Битола добиваат квалификации за звањето „ветеринарен болничар“.

Член 8

Училиштето има одделна претсметка на приходи и расходи која што влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Министерството за земјоделие.

Директорот на училиштето е наредбодател за извршување на претсметката.

Член 9

Наставниот план и програм го пропишува Министерот за земјоделие во согласност со Министерот за просвета.

Член 10

Поблиски прописи за организацијата и работата на Училиштето како и за условите за прием на ученици к'е пропише Министерот за земјоделие во согласност со Министерот на просвета.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4350, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер за земјоделие,
М. Теменугов, с. р.

222

Врз основа на член 79 став 2 од Уставот на НРМ, по предлог од Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ, Владата на Народна Република Македонија донесува:

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКАНСКИ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА

Член 1.

Се осниваат: Генерална дирекција за републикански градежни претпријатија, како орган на Владата на НРМ за раководење со републиканските градежни претпријатија и Генерална дирекција за градежна индустрија, како орган на Владата на НРМ за раководење со работите од градежната индустрија.

Член 2.

Обединувањето и ускладувањето работите на Генералната дирекција за републикански градежни претпријатија и на Генералната дирекција за градежна индустрија к'е го врши Министерот за градежи.

Член 3.

На чело на Генералната дирекција е генерален директор кој непосредно раководи со сите работи на Генералната дирекција врз основа на закони и други прописи и смерници на Владата на НРМ и на Стопанскиот совет на Владата на НРМ.

Член 4.

Прописи за организацијата и работењето на Генералната дирекција донесува генералниот директор во согласност со Министерот на градежите и со Прет-

седателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ.

Член 5.

Генералната дирекција се финансира врз основа на финансискиот план а од доприносите на претпријатијата со кои што раководи.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4360, 14-XI-1950 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Советот за законодавство
В. Смилевски, с. р.

223

Врз основа на член 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот за народно здравје, донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1.

При Министерството за народно здравје се оснива Дирекција за снабдување со лекови и медицински инструменти, за раководење со работите на претпријатијата за снабдувањето на населението и здравствените установи со лекови, инструменти и други санитарски материјали и на претпријатијата за извршувањето на заботехнички работи и изработувањето на разни помагала.

Седиштето на дирекцијата е во Скопје.

Член 2.

Дирекцијата к'е раководи со претпријатијата од републиканско значење за медицинско снабдување за набавка и распределба на медицински инструменти и на претпријатијата за извршување на заботехнички работи и изработување на разни помагала.

Член 3.

На чело на Дирекцијата стои директор, кој што раководи со сите работи на дирекцијата.

Директорот за својата работа непосредно одговара на Министерот за народно здравје.

Член 4.

Дирекцијата се финансира врз основа на финансиски план а од доприносите на претпријатијата со кои што раководи.

Член 5.

Прописи за организацијата и работењето на Дирекцијата донесува Министерот за народно здравје во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4352, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер за народно здравје,
Д-р **В. Попадик', с. р.**

224

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот за народно здравје донесува:

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА БАЊСКИ ЛЕКУВАЛИШТА

Член 1.

При Министерството за народно здравје се оснива Дирекција за бањски лекувалишта за раководење со работите на бањските лекувалишта.

Седиштето на Дирекцијата е во Скопје.

Член 2.

Дирекцијата к'е раководи со бањските лекувалишта од републиканско значење.

Член 3.

На чело на Дирекцијата стои директор, кој што раководи со сите работи на дирекцијата.

Директорот за својата работа непосредно одговара на Министерот за народно здравје.

Член 4.

Дирекцијата се финансира врз основа на финансиски план а од доприносите на претпријатијата со кои што раководи.

Член 5.

Прописи за организацијата и работењето на Дирекцијата донесува Министерот за народно здравје во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на Народна Република Македонија.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4351, 14-XI-1950 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер за народно здравје,
Д-р **В. Попадик', с. р.**

225

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашања од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на Министерот за државните набавки, Владата на Народна Република Македонија, донесува:

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО КОЖИ, ВОЛНА И ЦРЕВА

Член 1

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева, основана со Уредбата

за организација на откупот на кожи, волна и црева и за оснивање Главна дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева на Министерството на трговија и снабдување бр. 2617 од 24-III-1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 8/49 год.).

Член 2.

Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција к'е ја изврши ликвидационата Комисија што к'е ја назначи Министерството на државните набавки.

Член 3.

Уредбата за организација на откупот на кожи, волна и црева и за оснивање Главна дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева на Министерството за трговија и снабдување престанува да важи.

Член 4.

Се овластува Министерот на државните набавки во согласност со Министерот на финансиите, по потреба да издава напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 5.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4325, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на државни набавки на НРМ,
П. Менков, с. р.

226

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на Министерот на државни набавки, Владата на Народна Република Македонија, донесува:

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП НА ЖИТАРИЦИ, ОРИЗОВА АРПА И ФУРАЖ

Член 1.

Се укинува Главната дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж, основана со Уредбата за организација на откупот на житарици, оризова арпа и фураж и за оснивање Главна дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж на Министерството за трговија и снабдување бр. 2415 од 24. III. 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 8/49 година).

Член 2.

Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција к'е ја изврши ликвидационата комисија што к'е ја назначи Министерот на државните набавки.

Член 3.

Уредбата за организација на откупот на житарици, оризова арпа и фураж и за оснивање на Главна дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж на Министерството за трговија и снабдување престанува да важи.

Член 4.

Се овластува Министерот на државните набавки, во согласност со Министерот на финансиите, по потреба да издава напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 5.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4326, 14-XI-1950 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на државните набавки на НРМ
П. Менков, с. р.

227

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на Министерот на државните набавки, Владата на Народна Република Македонија, донесува:

УРЕДБА**ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ СО ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО**

Член 1.

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо, основана со Уредбата за организација на откупот на добиток и на производи од месо и за оснивање Главна дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо на Министерството за трговија и снабдување бр. 2416 од 24-III-1949 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 8/49 година).

Член 2.

Ликвидацијата на укинатата Главна дирекција к'е ја изврши ликвидационата комисија што к'е ја назначи Министерот на државните набавки.

Член 3.

Уредбата за организација на откупот на добиток и на производи од месо и за оснивање Главна дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо на Министерството за трговија и снабдување престанува да важи.

Член 4.

Се овластува Министерот на државните набавки во согласност со Министерот на финансиите, по потреба, да издава напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 5.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4327, 14-XI-1950 год. Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на државните набавки на НРМ
П. Менков, с. р.

228

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот на внатрешните работи, Владата на Народна Република Македонија, донесува:

УРЕДБА**ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ РЕСОРТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЛИЦАТА НА ДОЛЖНОСТ ВО ОВОЈ РЕСОР**

Член 1.

Се укинува Главната дирекција за снабдување ресортот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор, основана со Уредба за оснивање Главна дирекција за снабдување ресортот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор.

Член 2.

Надлежноста, правата и обврските на Главната дирекција за снабдување ресортот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор преминуваат на Министерството за внатрешните работи.

Член 3.

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба по потреба к'е донесе Министерот на внатрешните работи.

Член 4.

Уредбата за оснивање Главна дирекција за снабдување ресортот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор („Службен весник на НРМ“ бр. 10 од 21 мај 1949 година) престанува да важи.

Член 5.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4290, 11-XI-1950 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Лазар Колишевски, с. р.

Министер на внатрешните работи на НРМ,
Цветко Узуновски, с. р.

229

Врз основа на чл. 48 од Законот за одржување на станбените згради Комитетот за комунални работи на Владата на НРМ донесува следното

НАПАТСТВИЕ**ЗА СОСТАВОТ, ИЗБОРОТ И РАБОТАТА НА КУК'НИТЕ СОВЕТИ И НА ОПШТОТО СОБРАНИЕ НА СТАНАРИТЕ****Општи одредби**

1) Кук'ни совет е постојан колективен претставник на станарите од советодавен карактер кој што помага на органите на управувањето односно на сопствениците во управувањето и одржувањето на станбените згради.

2) Кук'ни совет се образува во сите згради што имаат повеќе од 3 стана. Станбените згради што имаат помалу од 3 стана не можат да имаат свој кук'ни совет, но станарите од 2 или од повеќе такви згради можат да се здружат и да образуваат заеднички кук'ни совет. Да ли к'е се образува заеднички



СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Селвија Алиева Абазова од град Скопје подаде против мажот и Алија Абазов тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Алија е со непознато местожителство и неизвестен адрес, согласно уверението на Народниот одбор за III-реон на град Скопје, бр. 10954/50 год., се повикува да се во срок од еден месец по излегувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо го одредува Јордан Панзов Стојанов, адвокат од Скопје кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. 1199/50 год.
I-9-168

Олга Панасенко, од Скопје подаде против Иван Панасенко тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Иван е со непознато местожителство и неизвестен адрес, согласно уверението на Народниот одбор на I-реон на град Скопје бр. 16922 од 10-X-1950 год., се повикува да се во срок од еден месец по излегувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо го одредува Јанко Дика, адвокат приправник од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во град Скопје Г. 1175/50 год.
I-9-167

При овој суд е покрената постапка за прогласување умрен нестанеалиот Коста Лазов Џуваров, роден од село Граче — Костурско (Егејска Македонија), кој е во 1949 год. виден во борбите против монархофашистите, во Егејска Македонија и од тогаш до денеска не се знае дали е жив или не.

Се поканува нестанеалиот Коста и секој оној кој што знае за него да јави на судов или на одредениот старател Жика Баждавела, адвокат од Скопје, во срок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно нестанеалиот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Скопје, 22-IX-1950 год.
Р. 797/50 година. I-9-157

При овој суд е покрената постапка за прогласување невалидна изгубената полица осигурање бр. 112.822 издадена од ДООЗ во Скопје на име Трајков Сидов Славко, од Скопје.

Се поканува секој оној кој е има најдено оваа полица да се јави во судов или стави приговор за нејното поништување, во срок од месец дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“. Во противно изгубената полица ќе се прогласи за невалидна.

Од Околинскиот суд во Скопје, 22-IX-1950 год.
Г. Р. 2452/50 година. I-9-156

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Околинскиот суд во град Прилеп, со ова објавува, дека по оставинската постапка на пок. Спиро Трајковски, бивш од град Прилеп, со одлука од 23-VI-

1950 год. О. д. бр. 1423/47 год. го повикува отсатниот наследник Мирко Трајковски од град Прилеп, а сега живее во САД без поблиска адреса.

Се повикува секој еден кој што знае за садбата на отсатниот наследник, да во срок од 6 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ јави на овој суд. Истовремено се поканува и самиот отсатен ако е во можност да се јави пред овој суд, било писмено или лично да даде наследничка изјава, или пак одреди полномошник пред овој суд за давање на таква изјава. Во противен случај ќе се одреди заступник по службена должност и оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во град Прилеп, О. Д. бр. 1423/47 год. од 24-X-1950 год. I-9-172

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

По бракоразводната тужба на Тинка Делева Христова од град Струмица, против Александар Јанев Ичев од град Струмица, а сега со непознато местожителство, при овој суд е покренато бракоразводно дело, па се поканува тужениот Александар, да во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јави на Околинскиот суд — Струмица со својата точна адреса или одреди заступник кој ќе го застапува пред судот во спорот.

Во противен случај, судов по службена должност го одредува за негов заступник Страхил Велков, службеник при судот — Струмица, кој ќе го застапува пред судот во спорот.

Од Околинскиот суд во Струмица, Гр. Д. 178/50 година. I-8-150

По молбата на Кадрија Исинова Амедова, од село Банско од 19-IX-1950 год. поведена е при овој суд постапка за поништување исправа-осигурителна полица издадена од Државниот осигурителен завод во Струмица, на име Исен С. Амедов, од с. Банско под бр. 121006 од 1-V-1949 година.

Со свој оглас се поканува секое лице кое, означената исправа осигурителна полица, е има во свое притежание да во срок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“, покаже на овој суд или стави приговор против поништувањето на полицата. Во противен случај оваа полица после овој срок се прогласува за неважечка и поништена.

Од Околинскиот суд — Струмица Бр. Р. 319/50 год. I-9-163

По бракоразводната тужба на Страхил Чорев, службеник од град Струмица, против Фота Костадинова од с. Крнево — Петричка околина НР Бугарија, а сега со непознато местожителство, при овој суд е покренато бракоразводно дело, па се поканува тужената Фота, да во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се пријави на Околинскиот суд — Струмица со

точна адреса или одреди заступник кој ќе ја заступа пред судот во спорот.

Во противен случај судот по службена должност го одредува за нејзин заступник Страхил Велков, службеник при Судот — Струмица, при водење на бракоразводната парница.

Од Околинскиот суд — Струмица Г. Д. бр. 125/50 година. 1-9-169

ОКОЛИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Се поканува исчезнатиот Васил Иванов Баток, по народност Рус, бивш жител на град Кочани, да го пријави своето боравиште на Околинскиот суд во град Кочани, како и сите кои што знаат за боравиштето на истиот. Бидејќи инаку исчезнатиот ќе се прогласи за умрен.

Срок три месеци сметано од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“.

Од Околинскиот суд во град Кочани Г. д. бр. 121/50 година. 1-8-146

ОКОЛИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Василкоска Параскева бивша од село Мелничани се води оставинска постапка пред овој суд и пријавените наследници Рајко и Крсто брак'а Василкоски со непознат адрес се покануваат да се во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јават лично за да ги штитат своите интереси или поднесат до овој суд писмења наследничка изјава.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 120/50 год. 1-8-151

По оставината на пок. Стојческа Тина бивша од село Мелничани се води оставинска постапка пред овој суд и појавениот наследник Санде Момировски со непознат адрес се повикува да се во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јави лично за да ги штити своите интереси или поднесе писмена наследничка изјава до овој суд.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 134/50 год. 1-8-152

По оставинската постапка на пок. Абдиу Рашид бивш од село Болетин Дебарско се води оставинска постапка пред овој суд и појавениот наследник Ибрахим Рашид Абдиу, со непознат адрес во Албанија се поканува да се во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јави лично за да ги штити своите интереси или поднесе до овој суд писмена наследничка изјава.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 27/50 год. 1-8-155

По оставината на пок. Ристевски Илија бивш од село Мелничани се води оставинска постапка пред овој суд и појавениот наследник Петко Илиев Ристевски со непознат адрес, се поканува да се во срок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јави лично за да ги штити своите интереси или поднесе на овој суд писмена наследничка изјава.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 116/50 год. 1-9-170

По оставината на пок. Шакири Рушит бивш од село Жировница се води оставинска постапка пред овој суд и појавените наследници Шакири Амидан брак'а Рушитови Шакири со непознат адрес, се покануваат да се во срок од 15 дена од денот на обја-

вувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ се јават лично да ги штитат своите интереси или поднесат писмена наследничка изјава до овој суд.

Од Околинскиот суд во Дебар О. бр. 73/50 год.

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

од Републиканско значење

Министерството на финансиите на НРМ, во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансиите на НРМ бр. 9645 од 9-VIII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, на страна 323 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ФАБРИКА ЗА ВОЛНЕНИ ТКАНИНИ

со седиште во Тетово.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 50 од 5-I-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на волнено предиво и волнени тканини.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Генералната дирекција за текстилна и кожарска индустрија на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Лазар Арсов, во границите на овластувањето.

Бр. 9645 од Министерството на финансиите на НРМ 9-VIII-1950 година. II-16-296

Врз основа на решението на Министерството на финансиите на НРМ бр. 11621 од 19-IX-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 324 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ „СТОКОПРОМЕТ“ УВОЗ — ИЗВОЗ со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 3352 од 14-IX-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е внатрешен трговски промет на едро со земјоделски и сточни произведенија и внос и износ на едро на земјоделски и сточни произведенија.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Министерството на државните набавки на НРМ.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на претпријатието Живко Црвенковски, во границите на овластувањето.

Бр. 11621 од Министерството на финансиите на НРМ 19-IX-1950 година. II-20-376

Врз основа на решението на Министерството на финансиите на НРМ бр. 11697 од 22-IX-1950 година уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 326 државно стопанско претпријатие од републиканско значење под фирма:

ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ ЖИТЕН ФОНД со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 3422 од 19-IX-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е промет со житарици, грав и ориз.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Министерството на државните набавки на НРМ.

Фирмата к'е ја потпишува директорот на претпријатието Светозар Сенковски, во границите на овластувањето.

Бр. 11697 од Министерството на финансии на НРМ 22-IX-1950 година. II-20-377

Врз основа на решението на Министерството на финансии на НРМ бр. 3223 од 14-IV-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија на инвалидските организации на страна 36 инвалидско претпријатие под фирма: Инвалидско занаетчиско претпријатие со седиште во Титов Велес.

Претпријатието е основано со решение на Околисткиот одбор на Сојузот на воените инвалиди во Титов Велес бр. 14 од 11-III-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со слаткарство, сода вода и сите оние работи кои припаѓаат под занаетчиските услуги.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Градскиот одбор на Сојузот на воените инвалиди од војната во Титов Велес.

Фирмата к'е ја потпишува директорот на претпријатието Љубе Мирчески, во границите на овластувањето.

Бр. 3223 од Министерството на финансии на НРМ од 14-I-1950 год. II-9-157

Врз основа на решението на Министерството на финансии на НРМ бр. 2728 од 15-III-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 277 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Стопанско претпријатие за снабдување на земјоделските задруги, опитни полиња и земјоделските училишта со средства за земјоделско производство „Задругар“ со седиште во Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ бр. 861 од 13-III-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: набавка и распределување на средствата за земјоделско производство за земјоделските задруги а) селански работни задруги и општите земјоделски задруги, опитните полиња, земјоделски училишта, институти и тоа со земјоделски машини, справи и алат; б) резервни делови за земјоделски машини и справи; в) препарати за растителна заштита; г) искуствени г'убрива од сите видови; д) разен земјоделски материјал кој што служи за земјоделско производство како: гумени, текстилни и кожни артикли (амови, манила, маја за сирење итн.); е) да заклучува договори за откуп на разни видови семиња и плански распределува излишоци од државниот сортов фонд; ж) да откупува и плански распределува семиња од признатите сорти; з) да во сопствени продавници продава упаковано и етикетирано семе за градинарство и цвек'арство; 3) да врши чистење, складирање, испраќање и преработување на семенска стока.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Министерството на земјоделие на Народна Република Македонија.

Фирмата к'е ја потпишува директорот на претпријатието Боро Димовски, во границите на овластувањето.

Бр. 2728 од Министерството на финансии на НРМ. II-9-171

Од Локално значење

Врз основа на решението бр. 12459 од 23-VIII-1950 год. на Народниот одбор на Титов-велешка околија уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 9 државно стопанско претпријатие под фирма: Околистко претпријатие за откуп на земјоделски производи „Илинден“ со седиште во град Титов Велес.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Титов-велешка околија бр. 12459 од 23-VIII-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да откупува секаков вид земјоделски производи.

Претпријатието е под административно-оперативно раководство на Извршниот одбор на Народниот одбор на Титов-велешка околија.

Фирмата к'е ја потпишува директорот: Ангел Саздов од град Титов Велес. во границите на овластувањето.

Бр. 12459 од Народниот одбор на Титов-велешка околија. II-20-364

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околисткиот народен одбор — Г'евг'елија бр. 11831 од 29-VIII-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија под фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски производи во гр. Г'евг'елија.

Претпријатието е основано со решение бр. 11817 од 28-VIII-1950 год. на Народниот одбор на Г'евг'елиска околија.

Предмет на работата на претпријатието е: да откупува земјоделски производи.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Поверенството за државни набавки при Околисткиот народен одбор — Г'евг'елија.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува директорот, Јован Ристов Војмалиев, со шефот на сметководството Коста Ристов Хаџи Митров сметководните работи.

Бр. 11831 од Околисткиот народен одбор — Поверенство за финансии — Г'евг'елија. II-18-341

Врз основа на решението на Пленумот на Околисткиот одбор за Струмичка околија бр. 8913 од 10-VII-1950 год. записано е во регистерот на државните стопански претпријатија под фирма: Производително претпријатие за трска, рогоз и риба во село Моноспитово — Струмичка околија.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со производство на трска, рогоз и риба.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околисткиот народен одбор на Струмичка околија.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува Јосиф Милев Крстев директор на претпријатието.

Бр. 11364/50 од Народниот одбор за Струмичка околија. II-19-344

На основа на решението на Околисткиот народен одбор за Струмичка околија бр. 10749 од 24-VIII-1950 год. записано е во регистерот на државните стопан-

ски претпријатија под фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски производи во Струмица.

Предмет на работата на претпријатието е: да се бави со откуп на земјоделски производи.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Струмичка околина.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува Петар Креков, директор на претпријатието. II-19-345

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Куманово бр. 15 од 21-VIII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 13 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Околинско претпријатие за откуп на земјоделски производи со седиште во Куманово.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор Бр. 15 од 21-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: откупување на земјоделски производи.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Куманово.

Фирмата к'е ја потпишува директорот на претпријатието Неделко Антевски.

Бр. 9705 од Околинскиот народен одбор — Куманово, 21-VIII-1950 год. II-19-353

На основание на решението на Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Кавадарци бр. 1386 од 23-VIII-1950 год. записано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Околинско мешовито претпријатие за откуп земјоделски производи „Брак'а Ади Теофови“ со седиште во град Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор — Кавадарци бр. 12843 од 10-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп и продажба на жива стока и сточни производенија — месо, волна, млеко и млечни производенија, емиш-зарзават, живина, јајца, жито-фураж и разни ѓупадоци, на територијата на Кавадарска околина.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Работничкиот совет при самото претпријатие — Кавадарци.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува директорот на претпријатието Ангел Ралева во сметководното работење заедно со шефот на сметководството Апостол Николаков. II-15-285

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Струга на страна 19 под ред. бр. 19 на Околинското претпријатие за откуп на земјоделски производи.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на сите земјоделски производи житарици, стока, млеко, волна, црева, живина, зарзават, алкохолни пијалоци, индустриски култури и лековити билки.

Претпријатието е основано со решение бр. 1242 одлука бр. 1242 од 18-VIII-1950 год. од Околинскиот народен одбор за град Струга.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Струга.

Претпријатието к'е го потпишува директорот Ки

ро Милески а со книговодителот Петар Милев сите сметководни работи.

Бр. 10746 од 23-VIII-1950 год. од Околинскиот народен одбор — Струга. II-16-286

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Брод бр. 9274 од 25-VIII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 5 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Околинско мешовито откупно претпријатие со седиште во Брод.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор — Брод бр. 9274 од 25-VIII-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на сите земјоделски производи: житарици, стоки, млеко, волна, црева, живина, јајца, ориз зарзават, алкохолни пијалоци, индустриски култури и лековити билки.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Брод.

Фирмата к'е ја потпишува Костовски Александар, директор на претпријатието.

Бр. 9274 од Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Брод. II-17-305

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Битола бр. 608 од 2-IX-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија под фирма: Градско народно претпријатие за угостителство во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Битола Бр. 21354 од 2-IX-1950 г.

Предмет на работата на претпријатието е: да оснива и уредува хотели и ханови со и без алкохолни пијалоци и други пренок'ишни локали и да оснива и уредува: ресторанти, бифиња, ахчилници, складови за вино, бира и други алкохолни пијалоци, како и други подобни локали.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува директорот на истото Никола Тодоров Даевски.

Бр. 608 од 2-IX-1950 год. од Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Битола. II-18-328

Врз основа на решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор на Демир-хисарска околина Бр. 7089 од 31-VIII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење, на страна 11 ред бр. 1 под фирма: Околинско претпријатие за откуп на земјоделски производи „Даме Груев“ со седиште во Демир Хисар.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор Бр. 7076 од 21-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши откуп на сите земјоделски производи, житарици, стока, млеко, кожи, црева, живина, јајца, емиш, зарзават, алкохолни пијалоци, индустриски култури и лековити билки.

Административно - оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Демир-хисарска околина.

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува Трајче Секулоски од село Железнец, Демир-хисарска околија.

Бр. 7089 од 31-VIII-1950 год. од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Демир Хисар. II-18-332

Врз основа решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор за град Крушево бр. 10166 од 22-VIII-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 10 државно стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски производи со седиште во град Крушево.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор — Крушево бр. 10166 од 22-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на сите видови земјоделски производи житарици, стока, млеко, кожи, волна, црева, живина, јајца, емиш, зарзават, алкохолни пијалоци, индустриски култури и лековити билки.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор при Околинскиот народен одбор — Крушево.

Фирмата к'е ја потпишува директорот на претпријатието другарот Бангел Мандиљ, а со шефот на сметководството другарот Стојче Мирчевски, сите сметководни работи.

Бр. 10259 од Поверенство за финансии при Околинскиот народен одбор — Крушево. II-17-310

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Битола на страна 68 под реден бр. 1 на Градското народно претпријатие за трговија со хранителни продукти со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано на V редовно заседание на Градскиот народен одбор Битола, одржано на 14-VI-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да набавува и распределува на консуматорите месо и разни пресни производи, да набавува и распределува на консуматорите разни риби, секаков вид на емиш и зарзават, млеко и секаков вид млечни производи како и да отвара и организира разни млекарници.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Претпријатието к'е го потпишува директорот, на претпријатието Васил Јончев Бендовски во границите на овластувањето во Правилата за работата на претпријатието. II-17-308

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Струга на страна 20 ред. бр. 20 под фирма: Околинско земјоделско стопанство „Црни Дрим“ во град Струга.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на свињи, производство на живина, производство на лозов посадичен материјал, производство на зеленчукови растенија и производство на зрени и фуражни растенија.

Претпријатието е основано со одлука бр. 36 од 17-VI-1950 год. на Околинскиот народен одбор во град Струга.

Административно-оперативен раководител на

претпријатието е: Извршiot одбор на Околинскиот народен одбор во град Струга.

Претпријатието к'е го потпишува директорот Ристо Поповски а со шефот на сметководството Александар Лукин сите сметководни акти. II-17-309

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Битола на страна 60 ред. бр. 1 на Градското народно претпријатие за откуп и дистрибуција на емиш и зарзават со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор на град Битола донесено на своето XVII редовно заседание одржано на ден 21-VII-1949 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да набавува и распределува на консуматорите секаков вид на емиш и зарзават.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Битола.

Претпријатието к'е го потпишува директорот Васил Бендевски во границите на овластувањето.

Бр. 29896. II-2-35

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Ресен на страна 17 реден бр. 1 на Околинското хотелско угостителско народно претпријатие „Хунап“ со седиште во град Ресен.

Претпријатието е основано со решение бр. 1 од 22-I-1950 год. на Пленумот на Околинскиот народен одбор во Ресен.

Предмет на работата на претпријатието е: продажба на алкохолни пијалоци, угостителство и пренок'иште.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Околинскиот народен одбор — Поверенство за комунални работи — Ресен.

Претпријатието к'е го потпишува раководителот Бојан Димициовски во границите на овластувањето.

II-7-125

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Ресен на страна 16 ред. бр. 1 на Околинското семенско претпријатие со седиште во град Ресен.

Претпријатието е основано со решение бр. 1 од 22-I-1950 год. на Пленумот на Околинскиот народен одбор во град Ресен.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на разни видови семиња.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Околинскиот народен одбор — Поверенство за земјоделие во град Ресен.

Претпријатието к'е го потпишува раководителот на претпријатието Зариф Аџоски во границите на овластувањето. II-7-126

Денес е извршен упис во регистрот на државните стопански претпријатија при Градскиот народен одбор — Поверенство за финансии во Битола на страна 63 под реден бр.1 на претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за дистрибуција на електрична енергија и електроинсталаторство во Битола.

Предмет на работата на претпријатието е: да ја распределува електрична енергија на консуматорите, која ја превзема од производителното претприја-

тие „Термо централа“ во Битола, да ја подржува и проширува електричната мрежа во градот, да инсталира електрични водови за градски електрични мрежи и приватни инсталации, како и да инсталира и да поправува разни електрични машини, апарати и други електрични уредбаи.

Претпријатието е основано на III редовно заседание на 4-V-1950 год. на Градскиот народен одбор на град Битола.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Градскиот народен одбор во Битола.

Претпријатието к'е го потпишува директорот Димитар Илиев Попов, во границите на овластувањето во Правилата за работата на претпријатието.

Бр. 548/50 год. од Градскиот народен одбор на град Битола. II-17-316

Извршен е упис во регистерот на државните стопански претпријатија при Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии во град Свети Николе на страна 9 претпријатие под фирма: Аутошпедитерско претпријатие во град Свети Николе.

Претпријатието е основано со решение бр. 17 од 14-V-1950 год. од Пленумот на Околинскиот народен одбор Свети Николе.

Предмет на работата на претпријатието е: превоз на патници и разни стоки.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Свети Николе.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува директорот Страхил Николов Максимов, во границите на овластувањето.

Бр. 1221 од Околинскиот народен одбор — Свети Николе. II-18-333

На основание решението на Околинскиот народен одбор — Поверенство за финансии — Скопје бр. 13421 од 24-VIII-1950 год. записано е во регистерот на државните стопански претпријатија под фирма: Околинско претпријатие за откуп на земјоделски производи „Брзовец“ со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор на Скопска околина бр. 13310 од 22-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на сите земјоделски производи житарици, стока, млеко, кожи, волна, црева, живина, јајца, ориз, зарзават алкохолни пијалци, индустриски култури и лековити билки.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Скопска околина.

Претпријатието к'е го потпишува, задолжува и раздолжува Моне Јованов Муратовски, директор на претпријатието.

Бр. 13421 од 24-VIII-1950 год. II-18-334

Врз основа решението на Градскиот народен одбор на град Битола бр. 21181 од 28-VIII-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 66 под ред. бр. 1 државно стопанско претпријатие под фирма: Заботехничка лабораторија со седиште во град Битола

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор бр. 21181 од 28-VIII-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: да врши сите заботехнички услуги на граѓаните од град Битола, како претпријатие од локално значење а да

прима и натака порачки од забни амбуланти со кои работела како досегашна установа од обласно значење.

Претпријатието е под административно-оперативно раководство на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува директорот, Андреј Филипоски Вучковски, од град Битола во границите на овластувањето.

Бр. 477 од 28-VIII-1950 год. на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор — Битола.

II-18-336

Врз основа решението бр. 21197 од 26-VIII-1950 год. на Градскиот народен одбор — Битола, уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 67 под ред. бр. 1 државно стопанско претпријатие под фирма: Градско народно претпријатие за слаткарство „Прогрес“ со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор — Битола бр. 21196 од 28-VIII-1950 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да организира и уредува детски ресторанти и да произведува и изработува секаков вид шек'ерни изделия, разни сирупи и мармалади како и да уредува разни слаткарници и продавници на безалкохолни пијалци.

Претпријатието е под административно оперативно раководство на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Битола.

Фирмата к'е ја потпишува директорот Мамуд Рифат, во границите на овластувањето.

Бр. 501 од 28-VIII-1950 год. на Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор — Битола.

II-18-337

Врз основа на решението на Околинскиот народен одбор — Берово бр. 10 од 26-II-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 16 околинско трговско претпријатие под фирма: Околинско трговско претпријатие „Хунап“ со седиште во Берово.

Претпријатието е основано од страна на Пленумот на Околинскиот народен одбор во Берово со решение бр. 8 од 16-II-1950 год.

Предмет на работата на претпријатието е: поупка и продажба на алкохолни пијалци на ситно и угостителство и туризам.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Берово.

Претпријатието к'е го потпишува и полноважно претставува раководителот Милан Чучурски, во границите на овластувањето.

Од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор Берово 7-IX-1950 год. бр. 10. II-18-338

Врз основа решението на Околинскиот народен одбор во Берово бр. 7460 од 26-VIII-1950 год. уписано е во регистерот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 19 околинско стопанско претпријатие од локално значење под фирма: Претпријатие за откуп на земјоделски производи „Кадиница“ во Берово.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на земјоделски производи.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Берово.

Претпријатието ќе го потпишува и полноважно претставува раководителот Благој Реджовски во границите на овластувањето.

Од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор во Берово бр. 7460 од 7-IX-1950 год.

II-13-339

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

Од Републиканско значење

Министерството на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија, објавува:

Со актот на Министерството на сообраќај на НРМ бр. 6653 од 12-VI-1950 год., се сиварат предавници во Битола и Штип на Трговското претпријатие за промет со аутомобили и станардни делови „Ауто-Македонија“ со седиште во Скопје.

Бр. 7096 од министерството на финансии на НРМ.

II-12-222

Од Локално значење

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 4220 од 26-VI-1950 год. Бабушков Никска е назначен за директор на Градското претпријатие „Ресторант“ — Скопје и на должност стапил на 1-VIII-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение на истиот Извршен одбор разрешен е од должност досегашниот директор Масевски Јордан и од 1-VII-1950 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 5222 од 22-VIII-1950 год. од Градскиот народен одбор — Скопје.

II-19-350

Со решение на Извршниот одбор при Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 4629 од 24-VII-1950 год. Благоја Симоновски е назначен за раководител на Градското фотографско атеље — Скопје и на должност стапил на 1-VIII-1950 год. од кој ден има право да го потпишува претпријатието во границите на овластувањето.

Со решение на Извршниот одбор при Градскиот народен одбор за град Скопје бр. 4629 од 24-VIII-1950 год. разрешен е од должност Михајло Тодорчевски досегашен раководител на Градското фотографско атеље — Скопје и од 1-VIII-1950 год. му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Бр. 5275 од Градскиот народен одбор — Скопје.

II-19-352

Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 17 од 13-IV-1950 год. е назначен за директор на Претпријатието за оправка на станбени згради и електрководни инсталации „Обезбедител“ во Тетово, Славе Златановски од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Градскиот народен одбор во Тетово бр. 8275 од 25-IV-1950 год. е разрешен од должност Спасо Гавровски, досегашниот директор на Претпријатието за оправка на станбени згради и електрководни инсталации „Обезбедител“ во Тетово од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 8477 од Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор — Тетово.

II-10-186

Врз основа на решението на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во Свети Николе бр. 69 од 15-III-1950 год. назначен е за директор на Околинското градежно претпријатие „Овче Поле“ со седиште во Свети Николе Павле Панов Велков и на должност стапил на 1-IV-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието во границите на овластувањето.

Врз основа на решението на Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор — Свети Николе бр. 68 од 15-III-1950 год. разрешен е од должност досегашниот директор на Градежното претпријатие „Овче Поле“ — Свети Николе Божин Геров Тодоров и од 1-IV-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 840 од 3-VII-1950 год.

II-12-225

Со решение на Градскиот народен одбор — Битола бр. 21416 од 5-IX-1950 год. Мишко Велески назначен е за директор на Градското народно претпријатие за трговија со колонијални стоки со седиште во Битола и на должност стапил на 5-IX-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата.

Со истото решение на истиот одбор разрешен е од должност досегашниот директор Киро Мицковски, од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 705 од 11-IX-1950 год. од Градскиот народен одбор — Битола.

II-19-347

Со решение на Извршниот одбор на народниот одбор на III-реон — Скопје бр. 78 од 20-VIII-1950 год. Кесиков Трпе е назначен за директор на Реонското дистрибутивно претпријатие на III-реон — Скопје и на должност стапил на 1-VIII-1950 год. од кој ден има право да го потпишува претпријатието во границите на овластувањето.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на III-реон — Скопје бр. 79 од 20-VIII-1950 год. разрешен е досегашниот директор Наумовски Киро и од 1-VIII-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 5076 од Градскиот народен одбор — Скопје.

II-19-348

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 4219 од 26-VI-1950 год. Милошевски Милош е назначен за директор на Градското претпријатие за снабдување на друштвена исхрана — Скопје и на должност стапил на 1-VII-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на град Скопје бр. 4220 од 26-VI-1950 год. разрешен е досегашниот директор Бабушковски Никола и од 1-VII-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 5100 од Градскиот народен одбор — Скопје.

II-19-349

ЛИКВИДАЦИИ

Дистрибутивното претпријатие на II-реон—Скопје е соопштува дека од 1-XI-1950 год. се наволга во ликвидација.

Се покануваат поверителите и должниците на претпријатието да ги пријават своите барања односно долгови во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

По истекнувањето на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви долгови, а

к'е го смета за исправно состојанието по книгите на истото. Ц-24-438

Врз основа решението на Владата на ФНРЈ IV—бр. 3714/50 год., а по окончување на своето работење, Државното омладинско граѓевинско претпријатие „Аутопат“ ликвидира со своето работење, а во врска со тоа истовремено ликвидираат и службите за работничко снабдување при претпријатието.

Се покануваат сите поверители и должници на претпријатието како и на неговите служби за работничко снабдување, најдоцна до 17-III-1950 год. ги пријават и документираат своите барања односно ги исплатат своите долгови.

После овој рок нема да се примаат никакви пријави, а за регулирање на побарувањата к'е се земе како исправно онова состојание кое к'е се укаже по пословните книги на претпријатието и неговите служби за работничко снабдување.

Должниците на Граѓевинското претпријатие „Аутопат“ к'е можат своите долгови да ги исплатат во корист на чековна сметка при Државната инвестициона банка во Белград на бр. 1000-300262, а должниците на службите за работничко снабдување при истата народна банка а во корист на чековна сметка бр. 1000-3042602.

Против должниците кои во определениот рок не ги измират своите долгови Ликвидационата комисија к'е покрене правна постапка.

Поверителите не можат да дават налози за наплата од овие чековни сметки без одобрение од Ликвидационата комисија.

Од Ликвидационата комисија

Нородното основно училиште „Лирија“ — Скопје ги повикува сите поверители да ги пријават своите барања најдоцна до 15 декември 1950 год.

По истекнувањето на овој рок нема да се признаваат никакви барања.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за невалидни следните изгубени документи:

Потврда Бр. 223/234 издадена од Македонска фабрика за свили во Г'евг'елија на Ристо М. Павлов село Негорци — Г'евг'елија. (4037)

Матурско уверење издадено од Машка гимназија „Цветан Димев“ през 1946 год. на Г'орѓи С. Мирчевски — Скопје. (4048)

Работна книшка Бр. 1577670 на Смиле Јордановски — ул. „150“ бр. 81 Прилеп. (4050)

Сообраќајна книшка на камион „Шевролет“ Бр. 0846/49 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на гаража „Вардар“ — Скопје (4053)

Работничка книшка Бр. 1554380 деловод. бр. 1338 издадена од Управа за работна сила при ГНО — Куманово на Димитрије В. Пешевски — Скопје (4060)

Крстало свидетелство на Леандра Котева — Скопје. (4082)

Дозвола за боравок Бр. 2682 издадена од Пов. за внатрешни работи при ГНО на I-реон во Скопје на Васил Терзланов — Скопје (4083)

Свидетелство за завршен I-клас гимназија во Кочани на Стојчо Таков село Чешино — Битола (4110)

Оружен лист издаден од Пов. за внатрешни работи во Демир Хисар под бр. 1347/50 и ловна карта бр. 3762 на Најдо Кузманов Мегленовски село Слопештица — Демир Хисар (3958)

Потрошачка карта „Д-3“ под бр. 564 издадена од Пов. за внатрешни работи во Тетово на Абдилазиз К. Ахмети — Тетово околински милиционер (4104)

Оружен лист бр. 96 од 1948 год. од ловна пушка на Бошко С. Здравевски ул. „Далматинска“ бр. 38 — Битола. (3229)

Оружен лист бр. 379 од I-III-1950 год. издаден од Пов. за внатрешни работи во Делчево на Борис Николов Миленков село Илиево — Делчево (4171)

Потрошачка карта „Д-3“ издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Охрид на Крсте Климов Ивановски село Пештани — Охрид (4201)

Свидетелство за завршен I-клас учителска школа Дел. бр. 566 од 1950 год. на Дона Тодорова Арсова ученичка во Учителска школа во Штип (4184)

Сообраќајна книшка Р. бр. 11727 издадена од Поверенство за сообраќај во Куманово на Ратко Н. Петковски ул. „Божин Донев“ — Куманово (4226)

Сообраќајна книшка Рег. бр. 11814 издадена од Пов. за сообраќај на Здравко С. Филиповски село Пелинце — Куманово. (4225)

Оружен лист бр. 210 на име Божин Илиев Танчев од село Орвац Струмица (4229)

Диплома бр. 640 од 21-VI-1949 год. издадена од Школо „Брак'а Миладинови“ — Битола на Вера Крстева ул. „Св. Климент Охридски“ бр. 20 — Битола. (4284)

Работничка книшка бр. 840341/19-V-1950 год. на Атанас Ц. Илиевски село Ракле — Прилеп. (4297)

Работничка книшка бр. 1604489 на Деми Смаилов Мустафовски ул. „Скопска“ — Кичево (4365)

Штембил на Околинскиот комитет на Народна младина на Македонија Брод (4369)

Работничка книшка бр. 856763 заведен бр. 551 на Ангел П. Ристовски ул. „Даме Груев“ бр. 9 — Титов Велес. (4384)

Свидетелство за завршен III-клас Машка гимназија во Тетово през 1943/44 год. на Илјази Риза ул. „Брак'а Миладинови“ бр. 70. — Тетово. (4387)

Студентска легитимација Бр. 1446 издадена од Филозофски факултет во Скопје на Ивановски Асен — Скопје (3750)

Велосипедска книшка Рег. бр. 1682 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Трајко И. Христов — Скопје (3752)

Свидетелство за завршен IV-разред основно школо на Санда Ц. Станкоска село Булачани — Скопје (3758)

Книшка за кола бр. 214 издадена од Поверенство за комунални работи при IV-реон во Скопје на Рамадан С. Амедов — Скопје (3762)

Работничка книшка Рег. бр. 858594 издадена од В. Т. П. на Пауновски Д. Кочо — Скопје (3763)

Сообраќајна книшка на кола марка „Фордзон“ Рег бр. М-0623 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Поштанска ауто гаража V — Скопје (3766)

Режи карта издадена од Дирекцијата на железница во Скопје на Драгина Миленковик' — Скопје (3077)

Потврда за право на гласање на Шефкет Шакир Таир — Куманово ул. „Тане Горгиевски“ бр. 50. (3093)

Регистерска табла на камион марка „Шевролет-Мастер“ Рег. бр. М. О. 854 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за превоз на патници „Пролетер“ — Скопје. (3097)

Свидетелство за завршен учителски курс во Скопје през 1945 год. на Асанов Џафер Абедин село Коселари — Св. Николе. (3107)

Свидетелство за завршен учителски курс во Скопје през 1946 год. на Асанов Џафер Абедин село Коселари — Св. Николе. (3108)

Свидетелство за III разред гимназија на Марица Дарчевска — Скопје. (3010)

Шоферска исправа под Бр. 45091/57 издадена од Пов. за внат. работи во Куманово на Светозар Петковски ул. „Градина“ бр. 9 — Куманово. (3011)

Режи карта Бр. 16801 издадена од Ж. Г. П. бр. 9 Куманово на Светозар Петковски ул. „Градина“ бр. 9 — Куманово. (3013)

Реверс од работничка книшка Бр. 2382313 издадена од желез. ауто одел. во Скопје на Левајковски Томислав — Скопје. (3144)

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. 297 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Милан Т. Бошков село Брњарци — Скопје. (3161)

Потрошачка карта за храна под Бр. 2033 серија „Л“ II категорија издадена од Претпријатие „Опскрба“ во Скопје на Темелко Јанушевски — Завод Идризово — Скопје. (3169)

Потрошачка карта за храна Бр. 1379 серија „Д“ I категорија издадена од Претпријатие „Опскрба“ во Скопје на Глигор Василевски — Завод Идризово — Скопје. 3170

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-1 — 3071/1946 год. издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Сајовиц Јожа-Домжана — Словенија. (3180)

Свидетелство за завршен учителски курс през през 1948 год. на Исмаиловски Џемаил — Титов Велес. (3187)

Работничка книшка бр. 824859 издадена од ГНО — Куманово на Г'ена Милошевска — Куманово. (3197)

Работничка книшка издадена од Претпријатие „Транспорт“ во Скопје на Фари Сулејман Вејсел — Скопје. (3203)

Велосипедска книшка Рег. бр. 4523 на Адем М. Амедов село Држилово — Скопје. (3203)

Уверење за завршен Педагошки курс на турски јазик през 1945 год. во Скопје под бр. 2726 на Неџмедин Кумбараџи — Скопје. (3206)

Уверење за завршен втори учителски Педагошки курс на турски јазик през 1946 год. во Скопје под бр. 17/56 на Неџмедин Кумбараџи — Скопје. (3207)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија през 1945 год. на Димитар Танев село Ињево — Радовиш. (3214)

Две уверења за завршен Педагошки курс во Скопје издадени од Министерството за просвета на Алили М. Неби — Скопје. (3242)

Свидетелство за завршен VIII клас гимназија Главна книга 3 през 1940 год. на Евдокија Горгиева — Скопје. (3250)

Режи карта издадена од железница — во Скопје на Панче Б. Илиевски Скопје. (3404)

Дозвола за боравок издадена од Пов. за внат. работи во Скопје на Чедомир С. Митик' — Скопје. (3407)

Свидетелство за завршен први учителски курс през 1947 год. на Васил Зибанов — Скопје. (3409)

Свидетелство за завршен учителски курс во Скопје на Петар Е. Димитровски — Скопје. (3410)

Број од велосипед 0624 издаден од Сообраќајна милиција во Скопје на Константин Лазевски — Скопје. (3413)

Книшка од велосипед под бр. 9133/50 год. на Александар Ј. Мутев — Скопје. (3415)

Шоферска исправа под бр. 9014 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Александар Ј. Мутев — Скопје. (3416)

Книшка од велосипед под бр. 5836 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Васе Димитров — Скопје. (3417)

Регистерски број М—0821 издаден од Сообраќајна милиција во Скопје на Селанска работна задруга „Едвард Кардељ“ — Скопје. (3424)

Индекс — уписница бр. 26836 досие 3650 од Правни факултет — Белград од 1933 на Методија Х. Васковик' — Скопје. (3427)

Велосипедна книшка издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Бафтија Ајредин село Кондово — Скопје. (3430)

Акредитивно писмо бр. 159 од 9-V-1950 год. на Управата на Селанска работна задруга „Илинден“ с. Сопотница — Демир Хисар. (3443)

Регистерски број на колска книшка бр. 0872 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие за откуп на кожи и волна — Скопје. (3465)

Уверење за завршен шестомесечни учителски курс во Скопје издадено од Учителска школа во Скопје през 1947 год. на Г'орг'и Илиев Јанков — Кочани. (3466)

Свидетелство за завршен други учителски курс издадено од Учителска школа во Скопје през 1948 год. на Аница Н. Бачкова — Скопје. (3478)

Свидетелство за завршен шестомесечен курс през 1947 год. издадено од Учителска школа во Скопје на Борис Станков — Скопје. (3482)

Свидетелство за I клас Средно техничко училиште издадено од Средно техничко училиште машински отсек — Скопје на Васил Б. Луканов — Охрид ул. „Св. Кирил и Методи“ бр. 11. (3497)

Работничка книшка издадена од Тутунова станица во Скопје на Мемедова Шаинова Ајша — Скопје. (3520)

Диплома за нижи течајни испит през 1947/48 год. издадена од I Машка гимназија во Ниш на Станковик' Воислав с. Пуковац. (3522)

Свидетелство за завршен тромесечен учителски курс издадено од учителска школа во Битола на Живко Дончев Беличевски с. Цер — Кичево. (3535)

Свидетелство за завршен тромесечен учителски курс издадено од Учителска школа во Скопје на Нонев Р. Ката с. Ваташа — Кавадар. (3536)

Свидетелство за завршено I и II година редовна учителска школа во Скопје на Јосифовски И Стојан — Скопје. (3538)

Округли печат на Околински комитет на Народна младина во Брод. (3562)

Колска книшка под бр. М. 0318 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Претпријатие „Бетон“ — Скопје. (3563)

Работничка книшка издадена од Претпријатие „Дебарце“ — Скопје на Горче Стојановски — Скопје. (3577)

Свидетелство за завршен IV разред основно школо во Скопје на Решад Асанов — Скопје.

Ловциски оружен лист издаден од Ловциско удружење — Скопје на Ангел Ј. Г'орг'иевски село Раштак — Скопје. (3586)

Велосипедска регистерска табла под бр. 3542 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Ефти-мија С. Симовски — Скопје. (3592)

Дозвола за страни државјани рег. бр. 2459 издадена од Пов. за внат. работи — Скопје на Нихат Хадија — Скопје. (3598)

ВОЈНИЧКИ ДОКУМЕНТИ

Војничка буква издадена од Војни отсек — Прилеп на Милан Јончев Вукар с. Кривогаштани — Прилеп. (3696)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Прилеп на Методија Петровски ул. „154“ бр. 36 — Прилеп. (3697)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Прилеп на Никола М. Ристески с. Горно Коњари — Прилеп. (3698)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Прилеп на Мате Ангеловски с. Горно Село — Прилеп. (3699)

Војничка буква издадена од Војни отсек — Прилеп на Дурмиш Р. Мамудовски ул. „102“ бр. 101 — Прилеп. (3700)

Војничка буква издадена од Војни отсек — Прилеп на Ристо К. Оклески ул. „Ленин“ бр. 5 — Прилеп. (3701)

Војничка буква издадена од Војни отсек — Прилеп на Милан Сотировски — Прилеп. (3702)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Шаиб Баки Бислими — Скопје. (3710)

Офицерска резервна легитимација издадена од Пожаревац — Србија Рег. бр. 82 сер. П—Ц 000 1М на Стојковски И. Анте с. Катланово — Скопје. (3742)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Илија Крстев Јовановски — Скопје. (3743)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Вели Ибраим с. Долно Коњари — Скопје. (3762)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Св. Николе на Стојче Т. Доневиќи — Св. Николе. (3769)

Војничка книшка издадена од Војни отсек — Скопје на Павле А. Митровски — Скопје. (3771)

Потрошачка карта „О“ за месец септември издадена од В. П. 3346 — Скопје на Г'урик Мирко — потпоручник В. П. 3346 — Скопје. (3787)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта Р. бр. 13061 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Тесати Олманов с. Бањица — Гостивар (3477)

Лична карта Р. бр. 13349 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Мемет Ибраимов Ваип с. Форино — Гостивар (3479)

Лична карта Р. бр. 13218 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Емрули Алипов Шериф с. Калиште—Гостивар (3637)

Лична карта Р. бр. 20 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Цемаил Абазов Мислимов с. Врапчишта — Гостивар (3639)

Лична карта Р. бр. 12533 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Шевали Елмазов Кадри с. Неготино—Гостивар (3640)

Лична карта Р. бр. 13554 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Ејуп Имеров Идризи с. Бањица — Гостивар (3646)

Лична карта Р. бр. 19424 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Акиф Мифтаров Нуредини с. Доброште — Гостивар (3649)

Лична карта Р. бр. 11883 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Рефет Пурде — Гостивар (3754)

Лична карта Р. бр. 3302 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Арун С. Сакија с. Чегране — Гостивар (3756)

Лична карта Р. бр. 12042 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Хасим А. Амети с. Градец — Гостивар (3757)

Лична карта Р. бр. 7059 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Нешат М. Емуши с. Г. Баница — Гостивар (3759)

Лична карта Р. бр. 7167 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Слободан З. Србиновски с. Вруток — Гостивар (3760)

Лична карта Р. бр. 16455 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Емин В. Емини с. Врапчишта — Гостивар (3761)

Лична карта под бр. 1278 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Јонуз Белмов село Добридол — Гостивар (3811)

Лична карта под Р. бр. 1716 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Азири Цабиров Мифтар село Врапчишта — Гостивар (3812)

Лична карта под Р. бр. 6820 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Сејдини Абазов Јаја с. Стројане — Гостивар (3813)

Лична карта Р. бр. 383 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Ислами Исламов Лиман с. Трново — Гостивар (3813)

Лична карта Р. бр. 12056 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Идризи Цемаилов Гафур с. Корито — Гостивар (3814)

Лична карта Р. бр. 12589 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Мустафи Бајрамов Максут с. Чегране — Гостивар (3849)

Лична карта сер. „А“ 29302 Р. бр. 27621 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО на I-реон во Скопје на Доцка Аврамовска ул. „Тодѝ Богдановски“ бр. 52 — Гостивар (3919)

Лична карта Р. бр. 12766 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Кадрија Ватов Ислам с. Форино — Гостивар (3974)

Лична карта Р. бр. 2423 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Јусуфи Дѝбѝвов Шевки с. Добридол — Гостивар (3975)

Лична карта Р. бр. 1376 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Цемаили Абди Селман село Гојно — Гостивар (3976)

Лична карта Р. бр. 10289 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Гостивар на Кардеми Ц. Демир — Гостивар (3977)

Лична карта сер. „Ж“ 74108 Р. бр. 5266 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Лесковец на Урош Д. Србиновик' село Вруток — Гостивар (4020)

Лична карта сер. „Д“ 96269 Р. бр. 13029 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Цветанка И. Попоска, учителка с. Цер — Кичево (2223)

Лична карта сер. „Д“ 85455 Р. бр. 1643 издаде-

на од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Калуш Калушов Ибраимовски с. Колибари — Кичево (2443)

Лична карта Рег. бр. 8096 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Стојан Андонов Дејановски с. Лавчани — Кичево (2757)

Лична карта Р. бр. 14593/50 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Борис Томев Настоски с. Карбуница — Кичево (2855)

Лична карта Р. бр. 6408 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Зендел Абидинов Бајрамоски с. Бачишта — Кичево (2883)

Лична карта Р. бр. 13297 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Фатима Зенделоска Бајрамова с. Бачишта — Кичево (2884)

Лична карта сер. „Д“ 87442 Р. бр. 3006 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Ибраим Асединов Печаџијоски ул. „Прилепска“ бр. 31 — Кичево (2659)

Лична карта сер. „Д“ 85335 Р. бр. 6089 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Авзи Асанов Ахмедовски с. Арангел — Кичево (3147)

Лична карта сер. „Д“ 86246 Р. бр. 3641 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Костадин Наумов Лазаровски с. Иванчиште — Кичево (3221)

Лична карта сер. „Д“ 83314 Р. бр. 1639 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Стојанка Горева Василевска с. Атишта — Кичево (3230)

Лична карта сер. „Д“ 83543 Р. бр. 2314 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево на Велко П. Ангеловски ул. „Битолска“ — Кичево (3279)

Лична карта сер. „Д“ 83231 Р. бр. 1256 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево на Хусеин Ајдалов Хусоски ул. „Скопска“ — Кичево (3294)

Лична карта сер. „Д“ 96833 Р. бр. 13872 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Горе Данилов Димитровски с. М. Церско — Кичево (3295)

Лична карта сер. „Д“ 89670 Р. бр. 4225 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кичево на Елез Хасанов Дураковски ул. „Скопска“ — Кичево (3296)

Лична карта сер. „Д“ 86749 Р. бр. 3450 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Живко Максимов Спасовски с. Орланци — Кичево (3299)

Лична карта сер. „Д“ 93138 Р. бр. 10206 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Насте Грозданов Цветаноски с. Г. Добреневец — Кичево (3300)

Лична карта сер. „Д“ 93433 Р. бр. 10033 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Сеадин Миџетов Арслановски с. Стрелци — Кичево (3435)

Лична карта сер. „Д“ 87448 Р. бр. 2258 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Вејсел Бајрамов Вејселовски с. Туин — Кичево (3448)

Лична карта сер. „Д“ 92674 Р. бр. 9807 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Љубица Миланова Сиљанска село Речани — Кичево (3615)

Лична карта сер. „Д“ 92667 Р. бр. 9827 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Велко Козмов Србиновски село Лавчани — Кичево (2674)

Лична карта сер. „Д“ 88351 Р. бр. 6421 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Салија Муратов Ибраимовски село Бериково — Кичево (3820)

Лична карта сер. „Д“ 91786 Р. бр. 9741 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Кичево на Живка Живкова Петреска село Крушица — Кичево (3884)

Лична карта сер. „Г“ 76533 Р. бр. 1533 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Александар Ангелов Георгиев село Панчарево — Делчево (569)

Лична карта сер. „Г“ 75105 Р. бр. 105 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Дурак М. Салиовски — Делчево (913)

Лична карта сер. „Г“ 75647 Р. бр. 647 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на К'емал М. Ибраимов — Делчево (1367)

Лична карта сер. „Г“ 75250 Р. бр. 250 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Велија Усинов Мустафов село Габрово — Делчево (1572)

Лична карта сер. „Г“ 75595 Р. бр. 595 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Добрила С. Г'оргиева — Делчево (2087)

Лична карта сер. „Г“ 76048 Р. бр. 1048 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Руса Георгиева Тодорова село Тработивиште — Делчево (2777)

Лична карта сер. „Г“ 75651 Р. бр. 651 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Пола С. Георгиева село Ветрен — Делчево (3041)

Лична карта сер. „Г“ 75250 Р. бр. 250 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Велија Усеинов Мустафов село Габрово — Делчево (3618)

Лична карта сер. „Г“ 76674 Р. бр. 1674 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Георги Миланов Николов село Разловци — Делчево (3690)

Лична карта сер. „Г“ 75282 Р. бр. 282 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Цемал Мустафов Мемедов село Габрово — Делчево (3677)

Лична карта сер. „Г“ 78099 Р. бр. 3099 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Борис Николов Миленков село Илијево — Делчево (3678)

Лична карта сер. „Г“ 76705 Р. бр. 1705 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Тодосија Ефтимов Василевски село Ветрен — Делчево (3687)

Лична карта сер. „Г“ 79451 Р. бр. 4451 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Делчево на Милан Анакиев Гоцев село Илијево — Делчево (3688)

Лична карта сер. „Б“ 15099 Р. бр. 144 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО —

Битола на Вело Димов Чалоски — Битола ул. „Београд“ бр. 26. (2660)

Лична карта Рег. бр. 273 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Слободан К. Димитриевиќи — Битола ул. „Ениде Вардар“ бр. 1 (2935)

Лична карта Рег. бр. 7785 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Елица Ц. Алексовска — Битола ул. „Облакову“ бр. 33 (3057)

Лична карта Рег. бр. 1010 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Битола на Павле М. Стојановски ул. „Зборска“ бр. 1 (3060)

Лична карта Рег. бр. 6153 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Бука Влад. Јовчева — Битола (3177)

Лична карта сер. „Б“ 26566 Р. бр. 8020 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Спасе Петровски с. Гор Аглерци — Битола (107)

Лична карта сер. „Б“ 20283 Р. бр. 432 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Педелко Б. Ристевски с. Скочивир — Битола (1974)

Лична карта сер. „Б“ 37741 Р. бр. 17173 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Кита Д. Сандова с. Буково — Битола (1975)

Лична карта сер. „Б“ 24085 Р. бр. 2212 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Илија Ставрев Јанчевски с. Бистрица — Битола (1975)

Лична карта сер. „Б“ 21258 Р. бр. 1207 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Горевски Ј. Спасе с. Буково — Битола (1977)

Лична карта сер. „Б“ 30295 Р. бр. 10202 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Кирило Д. Китевски с. Кукуречани — Битола (1979)

Лична карта сер. „Б“ 33081 Р. бр. 11811 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Вангел М. Здравковски с. Караман — Битола (1980)

Лична карта сер. „Б“ 39255 Р. бр. 11956 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Крсте Г. Главевски с. Трн — Битола (1981)

Лична карта сер. „Б“ 31909 Р. бр. 11607 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Мице А. Стојчевски с. Додебалци — Битола (1983)

Лична карта сер. „Б“ 20691 Р. бр. 635 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Јордан Христов Марковски с. Г. Српци — Битола (2004)

Лична карта сер. „Б“ 25627 Р. бр. 4401 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Коста Михајлов Ерковски с. Гопеш — Битола (2031)

Лична карта сер. „Б“ 20062 Р. бр. 117 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Блаже Колтовски с. Могила — Битола (2212)

Лична карта сер. „Б“ 30884 Р. бр. 10273 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Илија Димов Дучовски с. Поешево — Битола (2213)

Лична карта сер. „Б“ 22521 Р. бр. 3489 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Битола на Петре Ристов Јанкуловски с. Скочивир — Битола (2438)

Лична карта сер. „Б“ 13693 Р. бр. 13590 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ГНО — Битола Сали Вефки ул. „Преспан“ бр. 45 — Битола (2442)

Лична карта сер. „Б“ 26043 Р. бр. 7454 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Битола на Ристо Јазаров Белокозовски с. Кукуречани — Битола (2444)

Лична карта сер. бр. 66292 Рег. бр. 1290 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Сулејман Зекиров Муслиевски село Јанче — Дебар (1675)

Лична карта сер. бр. 70830 Рег. бр. 5827 издадена од Поверенството за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Џенур Исеинов Зурапи село Требишта — Дебар (2109)

Лична карта сер. „Д“ 69932 Рег. бр. 4929 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Алија Алидинов Ђељури село Требишта — Дебар (2157)

Лична карта сер. бр. 71609 Рег. бр. 6606 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Максуда Зенилова Мутишоска село Баланди — Дебар (2300)

Лична карта сер. бр. 70088 Рег. бр. 5065 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Горче Ригов Ђелески село Ђроштица — Дебар (2520)

Лична карта Рег. бр. 3078 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Спасе С. Дракулоски село Јазарополе — Дебар (2712)

Лична карта сер. „Б“ 60570 Р. бр. 570 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Ангеле Вожинов Трајковски с. Речица — Охрид. (3552)

Лична карта Р. бр. 856 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Серафим Д. Серафимов с. Мраморец — Охрид. (3644)

Лична карта с. бр. 65711 Р. бр. 5711 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Вангел Николов Сандревски с. Горно Јакочерај — Охрид. (3731)

Лична карта с. бр. 69831 Р. бр. 9831 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Милан Сандев Тауловски с. Елшани — Охрид. (3770)

Лична карта серија „Е“ 75307 Р. бр. 5307 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Радовиш на Сулиман Јашаров Сулиманов с. Ораовци — Охрид. (3772)

Лична карта с. „Б“ 62648 Р. бр. 2648 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Славе Тофилов Виткоски с. Пештани — Охрид. (3825)

СОДРЖИНА

	Страна
Судски огласи — — — — —	1
Регистрации на државни стопански претпријатија — — — — —	2
Промени во регистрот — — — — —	7
Ликвидации — — — — —	7
Мали огласи — — — — —	8

Лична карта сер. „Д“ 66197 Рег. бр. 1195 издадена од Поверен. за внатрешни работи при ОНО — Дебар на Узеир Мерсимов Максудов село Коцаџик — Дебар. (3032)

Лична карта серија „Д“ 65273 Рег. бр. 271 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Јакуп Неџбеџиновиќ Јакупи с. Скудрине — Дебар. (3039)

Лична карта сер. „Д“ 73026 Р. бр. 8023 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Аљедин Љиманов Абединоски с. Видуши — Дебар (3040)

Лична карта серија 73290 Р. бр. 8287 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Јакуп Сулеманов Мемети с. Коцаџик — Дебар. (3062)

Лична карта сер. „Д“ 74315 Рег. бр. 9309 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Баландца Целов Мунамер — Дебар. (3142)

Лична карта серија „Д“ 65248 Р. бр. 246 издадена од Поверен. за внат. работи при ОНО — Дебар на Исеин Селмановски Османовски с. Видуша — Дебар. (3132)

Лична карта сер. „Д“ 65593 Р. бр. 591 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Идриз К. Илџас с. Скудриње — Дебар. (3276)

Лична карта Серија 73674 Р. бр. 8671 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Фида Мемедов Мунир с. Коњаре — Дебар. (3278)

Лична карта серија „Д“ 67243 Рег. бр. 2241 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Љутви Ејупов Муртовски с. Скудриње — Дебар. (3342)

Лична карта с. бр. 70843 Р. бр. 5840 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Емин Маљиков Сејдоски с. Скудриње — Дебар. (4338)

Лична карта Серија „Д“ 73121 Рег. бр. 8118 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Екрем Шериов Чанка — Дебар. (4355)

Лична карта серија „Д“ 70498 Рег. бр. 5495 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Асан О. Мумуски село Долно Косоврасти — Дебар. (3500)

Лична карта серија „Д“ 65317 Рег. бр. 315 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Исеин Зурапов Неџити с. Жировница — Дебар. (3610)

Лична карта серија „Д“ 68706 Р. бр. 3703 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Дебар на Имери Беџетов Мазлум с. Требиште — Дебар. (3064)

Лична карта серија „Е“ 24699 Рег. бр. 4415 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Мито Јованов Марков село Богданци Гевгелија. (1363)

Лична карта серија „Е“ 31492 Рег. бр. 1492 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Бена Стефанова Делева — село Јосифово — Гевгелија. (2208)

Лична карта серија „Е“ 33763 Рег. бр. 3650 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Али Амедов Алилов с. Башибос — Гевгелија. (2209)

Лична карта серија „Е“ 20642 Рег. бр. 288 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Божидар М. Петровиќ с. Мрзенци — Гевгелија. (2298)

Лична карта серија „Е“ 32042 Рег. бр. 2049 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Дра-

гица М. Новакова Валандово — Гевгелија. (2324)

Лична карта серија бр. 27948 Рег. бр. 6228 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Ангел Г. Танев село Петрово — Гевгелија. (2373)

Лична карта серија бр. 25819 Рег. бр. 5009 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Лазар М. Цилев с. Богданци — Гевгелија (2420)

Лична карта серија „Е“ 32834 Рег. бр. 2723 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Глигор Костов Икономов с. Јосифово — Гевгелија (2422)

Лична карта серија бр. 28561 Рег. бр. 8746 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Санда Ручкоманова с. Кованци — Гевгелија. (2486)

Лична карта серија бр. 21555 Рег. бр. 1521 издадена од Пов. за внат. работи во Гевгелија на Сотир Г. Хаџиџинов — Гевгелија. (2496)

Лична карта серија бр. 20425 Рег. бр. 1032 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Магда М. Алпова с. Богданци — Гевгелија. (2497)

Лична карта Рег. бр. 283 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Димитар Г'орѓев Христов с. Мрзенци — Гевгелија. (2653)

Лична карта Рег. бр. 1835 издадена од Пов. за внат. работи во Гевгелија на Мариќа Сапуниџева — Гевгелија ул. „М. Сталин“ бр. 6. (2768)

Лична карта Рег. бр. 34780 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Дуџан Палица — Валандово — Гевгелија. (2876)

Лична карта сер. бр. 24081 Р. бр. 3021 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Гевгелија на Никола Глигоров Шупов с. Стојаково — Гевгелија. (2760)

Лична карта сер. бр. 22520 Р. бр. 3190 издадена од Пов. за внат. работи во Гевгелија на Јован Т. Јованов — Гевгелија ул. „М. Тито“ бр. 234. (2835)

Лична карта сер. „Е“ 30396 Р. бр. 396 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Веселина Ефтимова Гогова с. Пирава — Гевгелија. (2999)

Лична карта сер. „Е“ 31628 Р. бр. 1628 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Ристо Тасев Николов с. Јосифово — Гевгелија. (3302)

Лична карта сер. „Е“ 35957 Р. бр. 5652 издадена од Пов. за внат. работи во Валандово на Мухарем Османов Дестанов с. Пештово — Гевгелија. (3343)

Лична карта серија „Б“ 60481 Рег. бр. 481 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Радослав Крушев Шикоски с. Велгошта — Охрид. IV—120—2152

Лична карта серија „Б“ 65953 Рег. бр. 5953 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Љубе Голабов Настевски с. Белчиште — Охрид. IV—131—2376

Лична карта серија „Б“ 68100 Рег. бр. 8100 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Дунавќа Апостолова Г'орѓиевска село Мраморец — Охрид. IV—131—2383

Лична карта серија „Б“ 60518 Рег. бр. 518 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Симејон Спасов Тодоровски с. Грко Поле — Охрид. IV—134—2428

Лична карта серија „Б“ 68140 Рег. бр. 8140 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Кола С. Николовска с. Слатино — Охрид. IV—139—2537

Лична карта Рег. бр. 4887 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Танаско Мицков Танески с. Песочани — Охрид. (2709)

Лична карта Рег. бр. 435 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Андон Стојанов Кулески с. Велгошти — Охрид. (2827)

Лична карта сер. „Б“ 63500 Р. бр. 3500 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Јонка Ташкова Трпческа с. Сливово — Охрид. (3390)

Лична карта сер. бр. 7672 Р. бр. 7672 издадена од Пов. за внат. работи при ОНО — Охрид на Методија Ристов Илиовски с. Црвена Вода — Охрид. (3437)

Работничка книшка Бр. 2825448 издадена од Претпријатие „Реплек“ Скопје на Идајет Хасанова — Скопје. (3768)

Велосипедска сообраќајна книшка Рег. бр. М-2203 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Анче С. Мановски село Бразда — Скопје (3769)

Одјавница издадена од Поверенство за внатрешни работи во Загреб на 5 лица на Абазовски Хамди — Скопје (3770)

Свидетелство Бр. 388 издадено од школо „К. Ј. Питу“ во Скопје на Иванова Костадинка — Скопје (3763)

Пријавница издадена од Поверенство за внатрешни работи при II-реон во Скопје на Душка Ј. Цидрова — Скопје (3768)

Шоферска исправа бр. 4181/188 издадена од Сообраќајни отсек во Крива Паланка на Александар Г. Ивановски ул. „Иво Рибар Лола“ Крива Паланка (3781)

Свидетелство за завршено IV-оделение издадено од Основното училиште село Чучер на Ратко Д. Качаниклиев село Чучер — Скопје (3785)

Возна режи карта за 1950 год. издадена од Железничка дирекција во Скопје на Велко Петровски — Кичево ул. „Битолска“ (3280)

Потрошачка карта „Д-1“ издадена од „Опскрба“ на Верка Јурукова од Скопје (3323)

Оружен лист под рег. бр. 41 од 1950 год. и ловна книшка на Рифат Селимов Мусоски с. Јакреново — Брод (3499)

Текстилна книшка под рег. бр. 2052 издадена од „Опскрба“ во Скопје на Бојан Калиев Источки — Скопје (3573)

Книшка за храна Бр. 2154 сер. „Д“ II категорија издадена од Претпријатие „Опскрба“ во Скопје на Славе Блажевски — Скопје (3767)

Потврда бр. 492/497 за предадени 927 кг. сирови свилени кожурци во вредност од 8158 дин. на Никола Глигоров Шупов село Стојаково — Г'евг'елија (2760)

Шоферска книшка со три талона бр. 4012/21 и 33788/46 год. на Шулани Цаферали Мустафа ул. „Кочо Дзози“ бр. 13 — Гостивар (3626)

Потрошачка карта за храна „Д-1“ бр. 947 издадена од Поверенство за внатрешни работи во Кратово на Јосиф Андонов Петрушев село Крилатица — Кратово. (3704)

Трансферни лист бр. 707 издаден од М-вото на трудот ФНРЈ на Цубас Ерина — Жел. град. претп. бр. 9 Скопје. (5275)

Полуматурска диплома Дел. бр. 400 на Лазар С. Спиров ученик ул. „Цар Самуил“ бр. 85 — Битола. (3829)

Потрошачка карта серија „А“ бр. 1641 „Г“ издадена од „Опскрба“ во Скопје на Мејрем Имер — Скопје. (3865)

РАЗНИ ОГЛАСИ — СКОПЈЕ

Изгубениот боравок бр. 4248/50 издадена од Поверенство за внатрешни работи при Народен одбор на I-реон во Скопје на Тренко К. Ристевски—Скопје (4113)

Книшка за снабдување бр. 600-Р1 издадена од „Опскрба“ — Отешево на Муми Д. Сејди — Скопје. (4114)

Свидетелство за завршена матура во Скопје на Александар Д. Ефремовски — Скопје. (4119)

Свидетелство за завршен III-клас гимназија во Скопје на Вера Р. Димова — Скопје. (4120)

Свидетелство за завршен IV-клас гимназија „Орце Николов“ през 1947/48 год. во Скопје на К'амил Сеза — Скопје. (4124)

Работничка книшка бр. 2842470 издадена од Претпријатие „Асвалт“ во Скопје на Латиф Амет Ариф — Скопје. (4131)

Шоферска книшка Бр. 7548 III-категорија издадена од Поверенство за внатрешни работи во Скопје на Тихомир П. Ефтимовски — Скопје. (4132)

Договор издаден од Економија на IV-реон во Скопје на ден 1-VII-1950 год. на Г'орги П. Качанциевски — Скопје. (4135)

Број М-0090 од лека кола на Министерството за увоз и извоз — Скопје. (4163)

Регистарска табла М.-О. 271 од аутомобил марка „Шевролет“ на Претпријатие за превоз на патници „Пролетер“ — Скопје. (4164)

Работничка книшка под бр. 1592826 издадена од Претпријатие „Жеграп“ — Скопје на Бошко Дуков Трифунов — Скопје. (4174)

Работничка книшка под бр. 1571462 издадена од Градска слаткарница — Скопје на Перса Јаневска — Скопје. (4175)

Работничка книшка издадена од Поверенство на трудот — Скопје на Бранислав Димков Бабунов — Скопје. (4176)

Работничка книшка издадена од Поверенство на трудот — Скопје на Перо Гошов Јолдашов — Скопје (4163)

Книшка за запрежни возила бр. 4031/5 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Етем Б. К'аловски — Скопје. (4190)

Сообраќајна книшка од велосипед бр. 2920 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Стеван Б. Костенцовски — Скопје. (4192)

Сообраќајна книшка од велосипед бр. 5186 издадена од Сообраќајна милиција во Скопје на Цвета М. Спасевска — Скопје (4193)

Работничка книшка под бр. 159279 издадена од Ауто команда Скопје на Ханц А. Кун—Скопје (4218)

кук'ни совет за повеќе мали згради к'е одлучува во секој конкретен случај станбениот орган на територијално надлежниот народен одбор, а имајќи предвид големината и меѓусобната оддалеченост на тие згради.

Кук'ниот совет не врши никакви административни функции.

4) Општото собрание на станарите го сочинуваат сите станари на една кук'а односно на повеќе помали кук'и кои што наполниле 18 години.

Избор, состав и работа на кук'ниот совет

5) Кук'ниот совет се состои од 3 до 5 члена кои меѓу себе бираат раководител на кук'ниот совет и негов заменик.

Бројот на членовите на кук'ниот совет го одредува општото собрание на станарите спрема големината на зградата и спрема бројот на становите.

Кук'ниот совет се бира на општото собрание на станарите од редот на полнолетните станари за една година.

Порано избраните членови повторно можат да бидат бирани.

Должноста на членовите на кук'ниот совет е почесна и бесплатна.

6) Кук'ниот совет има право и должност да справува по сите станбени прашања од својот делокруг и да се грижи за правилното и успешно решавање на тие прашања; да со совети и предлози укажува помош на органот на управувањето односно на сопственикот на зградата; и да врши друштвена контрола над нивната работа.

7) Кук'ниот совет нарочито е должен:

Да со совети и предлози помага на органот на управувањето односно на сопственикот на станбената зграда во одржувањето на зградата во исправна положба, во одржувањето на чистотата и во спроведувањето на кук'ниот ред;

да помага на станбените органи во правилната распределба на просториите;

да работи за сузбивање и забранување на бесправно уселување и бесправен беравок во становите;

да помага на станбените органи во отклонување на неправилностите во работата на настојниците и на кук'ните управители;

да води сметка да се сите станари и наемателите на работните простории и склади што се наоѓаат во составот на зградата придржуваат кон прописите на кук'ниот ред, кон санитарните и другите прописи и да ги одржуваат во исправна состојба санитарните и другите станбено-технички уредувања;

да во државните, задружните и друштвените станбени згради помага на управителот на зградата во составувањето на планот за поголеми и тековни поправки на зградата, за изработка на финансискиот план, за водење на инвентарот и сл.;

да со свои совети и предлози помага на органот на управувањето односно на сопственикот на зградата во работата за чување, одржување и рационално користење на зградата како и во спроведувањето на кук'ниот ред.

8) Во случај на поголем и траен нехат во вршењето на должностите од страна на настојникот или во случај на немарност, кук'ниот совет може да предложи на надлежниот орган и да бара од него да му се одземе дозволата за обавување на оваа должност.

9) Кук'ниот совет во државните и задружните станбени згради, и во зградите на друштвените орга-

низации соработува со органите на управувањето а во приватните згради со сопственикот на зградата односно со неговиот заступник. Во вршењето на својата должност кук'ниот совет може да се однесува до сите државни органи и да бара од нив да се превземе потребната постапка.

10) Претставителите на кук'ниот совет можат да влегуваат во станбените простории на поедини станари само ако ги станарите повикаат.

Ако се покаже потреба да кук'ниот совет во својата надлежност изврши преглед на некој стан, за прибирање на некои податоци, а станарот доброволно не се одзове на барањето на кук'ниот совет за одобрение на прегледот, кук'ниот совет к'е поднесе образложен предлог до надлежниот државен орган, кој по оцена на разлогите к'е донесе писмено решение и, ако предлогот на кук'ниот совет биде усвоен, к'е испрати овластено службено лице кое со кук'ниот совет к'е го прегледа дотичниот стан.

Врз основа на писмено решение на извршниот одбор на месниот односно на градскиот (реонскиот) народен одбор кук'ниот совет е должен најмалку еднаш во 6 месеци да ги прегледа сите станбени простории во зградата. Прегледот може да се изврши само со претходно обавестување на станарот. За овој преглед к'е се обавести управителот односно сопственикот на зградата да би можел и тој да присуствува. Наемателите се должни да овозможат на кук'ниот совет преглед на сите простории.

11) За сите случаи на неправилната употреба или за направена штета на станбените и работните простории кои што к'е ги примети при прегледот или за кои што инаку к'е дознае, како и за потребните поправки, кук'ниот совет е должен да го одма обавести органот на управувањето односно сопственикот на зградата.

12) Состанокот на кук'ниот совет се одржува спрема потреба, а најмалку еднаш месечно. На состанокот на советот се претресуваат сите прашања од општо значење во врска со потребата и одржувањето на зградата, одржувањето на чистотата и другите хигиенски услови во заедничките простории и во врска со извршувањето на потребните поправки.

13) Состанокот на кук'ниот совет го свикува раководителот на советот. Ако е раководителот отсутен состанокот к'е го свика неговиот заменик.

14) Состанокот на кук'ниот совет правоснажно решава ако е присатно две третини од членовите, а заклучоци донесува со мнозинство на присатните членови, односно едногласно во случај да се присатни два члена од советот кој што се состои од три члена.

15) На состанокот се води записник во кој што се внесуваат (кусо) сите заклучоци и предлози за кои што е кук'ниот совет расправувал. Записник го води записничарот кој е еден од членовите на кук'ниот совет. Записникот го потпишуваат раководителот на советот и записничарот.

16) Кук'ниот совет може за подобро и по успешно водење на работите, нарочно во зградите со поголем број станови и станари, да изврши внатрешна распредела на работите меѓу сите членови и да образува посебни групи за поедини прашања (на пример група за оправка и одржување на зградата, група за ред и чисток'а и сл.).

Во овие групи можат по потреба и спрема своите стручни способности да се примат станари надвор од кук'ниот совет.

17) Кук'ниот совет задолжен е да за својата работа поднесува извештај на општото собрание на станарите, а за изборот на раководителот на советот како и за неговата промена да поднесе извештај на надлежниот станбен орган.

Состав и работата на собрание на станарите

18) Општото собрание на станарите се состанува по потреба а најмалку еднаш во 6 месеци.

19) Општото собрание на станарите го свикнува кук'ниот совет. Кук'ниот совет мора да го свика општото собрание на станарите секогаш кога тоа к'е побара една третина од станарите. Ако ова барање кук'ниот совет не го удоволи во рок од 3 дена, општото собрание на станарите можат да го свикаат самите станари кои што барале неговото свикнување. Во тој случај на дневен ред се поставува секогаш и прашање за доверба на дотогашниот кук'ен совет.

20) Општото собрание на станарите правоснажно решава ако е присатно повеќе од половината на станарите. Ако на собрание не е присатно толкав број на станарите тоа се одлага и се свикнува повторно за наредниот ден кога правоснажно решава со оној број на станарите кои што на собрание присуствуваат.

Општото собрание на станарите донесува заклучоци со мнозинство на гласови на присатните станари.

Со работата на собрание раководи претседателот на собрание или неговиот заменик ако е тој отсатен. Претседателот на општото собрание на станарите и неговиот заменик се бираат на првиот состанок на општото собрание на станарите и тоа по истите прописи по кои што се бираат и членовите за кук'ниот совет.

Ако го собрание свикаат самите станари врз основа на точ. 19 од овоа напатствие, собрание к'е избере претседател и записничар за тоа собрание.

За работата на собрание се води записник во кој се внесуваат кратко сите заклучоци и предлози за кои што собрание решава. Записник води записничарот кого собрание к'е го избере. Записникот го потпишуваат претседателот на собрание и записничарот.

21) Општото собрание на станарите: одредува бројот на членовите на кук'ниот совет; избира членови на кук'ниот совет и ги разрешува од должност;

решава по предлозите за изменење на кук'ниот ред;

решава по предлогот на кук'ниот совет или на поедини станари да се поднесе на станбениот орган предлог за иселување на поедини станари кои со своето држање по-долго време го нарушаваат редот и мирот на останалите станари; не ги држат во ред своите простории; не пристојно се владеат или имаат немарен однос према зградата и заедничките интереси на сите станари; односно кој на било каков начин сметаат на останалите станари.

решава за сите поважни прашања од општо и начално значење од делокругот на своите права и должности кои што ги изнесува кук'ниот совет, поедини станари или органот на управувањето односно сопственикот на зградата.

Завршни одредби

22) Првото општо собрание на станарите за избор на кук'ниот совет во државните и задружните станбени згради како и во станбените згради на дру-

штвените организации к'е го свика кук'ниот управител кој и к'е раководи со тоа собрание.

Првото општо собрание на станарите во приватните станбени згради к'е го свика и со него к'е раководи лицето кое што к'е го овласти станбениот орган на надлежниот народен одбор.

Општото собрание на станарите свикано по предходните ставови решава само за бројот на членовите на кук'ниот совет и врши нивното избирање.

23) Извршниот одбор на околинскиот, градскиот односно реонскиот народен одбор к'е се грижи за спроведување на овоа напатствие преко поверенството надлежно за станбени работи. Во град Скопје за спроведување на овоа напатствие к'е се грижи поред реонските народни одбори и извршниот одбор на Градскиот народен одбор.

Извршните одбори на месните, градските и реонските народни одбори должни се да најмалку еднаш во 3 месеци одржат состанок со раководителите на кук'ните совети на своето подрачје по прашањата кои што се однесуваат на правилната работа на кук'ните совети

24) Евиденцијата на кук'ните совети и надзорот над нивната работа должни се да ја водат станбените органи на месните, градските и реонските народни одбори, а за советите во државните станбени згради претпријатијата за управување со станбените згради.

25) Овоа напатствие влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 2998/50 од 7 ноември 1950 год. — Скопје

Претседател

на Комитетот за комунални работи,

М. Ивановски с.р.

230

Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за елементи на продајната цена на угостителските услуги во угостителските дук'ани на државните угостителски претпријатија кои што во продајната цена на угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/50), по предлог на Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на НРМ, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТОПИТЕ НА РЕДОВНАТА ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РЕПУБЛИКАНСКО И ЛОКАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

Стопите на редовната добивка на државните угостителски претпријатија од републиканско и локално значење се одредува:

- 1) За угостителските дук'ани од А категорија . 20%
- 2) За угостителските дук'ани од Б категорија . 10%
- 3) За угостителските дук'ани од Ц категорија . 6%
- 4) За угостителските дук'ани од Д категорија . 4%

II.

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4247, 10-XI-1950 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Ј. Колишевски, с.р.

Претседател на Советот
за промет со стоки на Владата на НРМ,
Н. Минчев, с.р.

231

Врз основа на чл. 6 ст. 2 од Уредбата за пренос на државните стопански претпријатија од надлежност на еден во надлежност на друг државен орган, по предлоzenie на Министерот-Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на НРМ и Претседателот на Планската комисија на НРМ, по добиената согласност од Министерот на градежите на НРМ, Владата на НРМ донесува следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕНОС НА КЕРАМИЧКАТА ФАБРИКА „КИС“ ВО СКОПЈЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА НЕМЕТАЛИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКАНСКА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА**

1) Државно стопанско претпријатие Керамичка фабрика „Кис“ во Скопје, основана со решение на Владата на НРМ бр. 2106 од 6-III-1947 година, како претпријатие од републиканско значење, се пренесува од надлежност на Генералната дирекција за неметали во надлежност на Генералната дирекција за републиканската градежна индустрија.

2) Преносот на Керамичката фабрика „Кис“ во Скопје, ќе се изврши во срок од 15 дена, од денот на донесувањето на оваа решение, по прописите од Уредбата за пренос на државните стопански претпријатија од надлежност на еден во надлежност на друг државен орган.

Бр. 4356, 14-XI-1950 год. — Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер-Претседател
на Советот за енергетика и екстрактивна
индустрија на НРМ,
А. Каневче с. р.

Претседател на Планската комисија на НРМ,
Арх. К. Георгиевски с. р.

232

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија по предлог на Министер-Претседателот на Советот за преработувачка индустрија, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕНОС НА ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ, РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ И СПЕЦИЈАЛНОТО ГРАФИЧКО УЧИЛИШТЕ „БЛАГОЈ ШОШОЛЧЕВ“ ВО СКОПЈЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРОСВЕТА**

1. Од надлежност на Советот за преработувачка индустрија се пренесуваат на Министерството за просвета:

а) Индустриско средно техничко училиште во Скопје;

б) Работничкиот техникум во Скопје и

в) Специјално графичко училиште „Благој Шошолчев“ во Скопје.

2. Министерството за просвета ќе го превземе и персоналот на пренесените училишта и техникумот, како и инвентарот и другиот имот и соодветните претсметки на приходите и расходите.

3. Напатствија за извршување на оваа решение, по потреба донесува Министерот за просвета во со-

гласност со Претседателот на Советот за преработувачка индустрија, а за прашања од финансиска приroda во согласност и со Министерот на финансите.

4. Овао решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4355, 14-XI-1950 год. — Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер-Претседател
на Советот за преработувачка индустрија,
Благој Попов, с. р.

233

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, во врска со точка 4 од Указот на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија за оснивање Министерства на Владата на Народна Република Македонија У. Бр. 9 од 8-II-1950 година, по предлог од Министерот на државните набавки и Министерот на државните земјоделски стопанства, Владата на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА СВИНОГОЈСТВО ОД СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ И ВКЛУЧАВАЊЕ НА ИСТАТА ВО СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ДРЖАВНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА**

1) Од составот на Министерството за државни набавки се издвојува Управата за свиногојство и се вклучува во составот на Министерството за државни земјоделски стопанства.

2) Сите надлежности и овластенија што Министерството за државни набавки ги има во врска со Управата за свиногојство се пренесуваат на Министерството за државни земјоделски стопанства.

3) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 4345, 14-XI-1950 год. — Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер на државните набавки
П. Менков с. р.

Министер
на Државните земјоделски стопанства,
В. Горгов с. р.

234

Врз основа на чл. 10 од Законот за слатководното рибарство на Народна Република Македонија, а со цел да се запази од подполно уништување рибата „Белвица“

Н а р е д у в а м :

1) Се забранува ловот на рибата „Белвица“ во 1950/51 година, во Дојранско Езеро.

2) За прекршај на горната Наредба ќе се казнува по Законот за слатководното рибарство.

3) Оваа Наредба влегува во сила веднаш.

Бр. 19518, 19-X-1950 год., Скопје.

Министер,
за земјоделство, на НРМ,
М. Теменугов, с. р.

ИСПРАВКА

Во објавата на Изборната комисија на НРМ за потврдување кандидатури за избор на народни пратеници за Народното собрание на НРМ на ден 3 декември 1950 год. објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 32 на страна 239 во деветата изборна околина на Битолска околина место „кандидат Карангеловски Васко, полковник во Ј. А.“ треба да стои „кандидат Анчевски Петров Дојчин, офицер во Ј. А.“

Од Редакцијата

**ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ
НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“**

Обновете ја претплатата на „Службен весник на НРМ“ за 1951 год. претплатата изнесува 250 динари.

Претплатата к'е се прима и исплатува до крајот на првото тромесечје од 1951 година.

Како известен број претплатници од 1950 год. не ја подмириле претплатата, то молиме да кон сумата која к'е ни биде доставена за претплата во 1951 год. едновременно ја внесете и сумата за 1950 година.

Уплатувајте ја претплатата на чековна сметка при Народна банка бр. 801-901812.

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 31 приложената покана за претплата со ова се дополнува.

„Службен весник на НРМ“

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
216	Указ за свикување Народното собрание на Народна Република Македонија — — 247
217	Уредба за оснивање Комитет за локална индустрија и занаетчиство на Владата на Народна Република Македонија — — — 247
218	Уредба за оснивање на Окслиски суд за Скопска и Горчепетровска околина — 248
219	Уредба за образување на градски државни арбитражи — — — — — 248
220	Уредба за школите за применета уметност — — — — — 249
221	Уредба за оснивање на Ниже ветеринарно училиште во Битола — — — — — 249
222	Уредба за оснивање Генерална дирекција за републикански градежни претпријатија и Генерална дирекција за градежна индустрија — — — — — 250
223	Уредба за оснивање на дирекција за снабдување со лекови и медицински инструменти — — — — — 250
224	Уредба за оснивање на дирекција за бански лекувалишта — — — — — 251
225	Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со кожи, волна и црева — — — — — 251
226	Уредба за укинување Главна дирекција за откуп на житарици, оризова арпа и фураж — — — — — 251
227	Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо — — — — — 252
228	Уредба за укинување Главната дирекција за снабдување ресорот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор — — — — — 252
229	Напатствие за составот, изборот и работата на кукните совети и на општото собрание на станарите — — — — — 252
230	Решение за стопите на редовната добивка на државните угостителски претпријатија од републиканско и локално значење — — — — — 254
231	Решение за пренос на керамичката фабрика „Кис“ во Скопје од надлежноста на Генералната дирекција за неметали во надлежност на Генералната дирекција за републиканска градежна индустрија — — — — — 255
232	Решение за пренос на индустриското средно техничко училиште, работничкиот техникум и специјалното графичко училиште „Благој Шошолчев“ во Скопје на Министерството за просвета — — — 255
233	Решение за издвојување на Управата за свињогојство од составот на Министерството за државни набавки и вклучување на истата во составот на Министерството на државни земјоделски стопанства — — — — — 255
234	Наредба за забранување ловот на рибата „Белвица“ во 1950/51 год. во Дојранско езеро — — — — — 255